



## **О Д Л У К А**

**за надоместоци (тарифи) за услуги кои ги врши  
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА  
АД Скопје  
со важност од 01.02.2019 година  
за физички лица**

**Скопје, Февруари 2019 година**

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје**  
ул. Македонија 9/11, 1000 Скопје, Република Македонија  
Тел. : +389 2 3200 500, Факс.:+389 2 3200 515  
E-mail: [contact@sparkasse.mk](mailto:contact@sparkasse.mk) , [www.sparkasse.mk](http://www.sparkasse.mk)  
SWIFT INSBMK22

# **СОДРЖИНА**

## **ТАРИФА – НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

- I. Трансакциски Сметки на физички лица**
- II. Платен Промет во земјата за физички лица**
- III. Платен Промет во странство за физички лица**
- IV. Процесирање**
- V. Електронско Банкарство за физички лица**
- VI. Картично работење**
- VII. Сефовско Работење**
- VIII. Надоместоци за кредити за физички лица**
- IX. Денарски гаранции**
- X. Провизии за тргување со хартии од вредност**
- XI. Пакети банкарски производи**
- XII. Провизии за депозитно работење**
- XIII. Проценки и репроценки**

Врз основа на членот 68 од Статутот на Банката, Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
**за надоместоци (тарифи) за услуги кои ги врши**

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ**  
**Со важност од 01.02.2019 година**  
**за физички лица**

1. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (во понатамошен текст: Банка) во согласност со Тарифата за надоместоците за одредени банкарски услуги од Корисникот на тие услуги наплатува надоместоци по тарифни ставки согласно оваа Одлука. Сите надоместоци се зголемуваат за 20%, за клиенти на Банката кои работат врз основа на договор по принцип на посредници.
2. Покрај надоместоците кои ги наплатува спрема Тарифата од точка 1 на оваа Одлука, Банката наплатува и надомест за НБРМ во сите случаи во висина како е предвидено со Тарифата на НБРМ.
3. Од Корисникот на банкарските услуги се наплатуваат и стварните надомести, трошоци кои од Банката се плаќаат во врска со извршувањето на соодветните услуги на комитентите како што се:
  - a. НАДОМЕСТОЦИ, ТРОШОЦИ ЗА ТЕЛЕГРАМА И ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОРИ (ОСВЕН ЛОКАЛНИТЕ ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОРИ) АКО НАЛОГОТ НА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГИТЕ СЕ ИЗВРШИ НА ЕДЕН ОД ОВИЕ НАЧИНИ;
  - b. Такси, даноци, царини и слично, ако Банката овие издатоци ги плати за сметка на Корисникот на услугите;
  - c. Надоместоци, трошоци платени на други Банки во земјата и странство или на други финансиски институции во врска со извршување на услугата;
  - d. Трошоци за ангажирање на стручни лица по барање на Корисникот на услугата и слично, Банката мора претходно да го запознае Корисникот на услугите во висина на надоместоците за услугите, и трошоците се наплатуваат само со согласност на Корисникот на услугите;
  - e. Надоместоците предвидени со Тарифата од точка 1 на оваа Одлука по правило се наплатуваат од оној на кој се врши услугата, освен ако со Договор помеѓу Банката и Корисникот на услугата или трето лице не е поинаку решено;
4. По работите во земјата и странство во чие извршување учествуваат домашните банки, по работите што Банката ги отстапува на извршување на другите банки, како и по работите кои Банката ги извршува за сметка на други банки, висината на надоместоците се утврдува договорно, а доколку не постои посебен Договор, тогаш се применува оваа тарифа.
5. Од домашните банки и правни лица, Банката надоместокот го наплатува во Денари. Банката од странските правни лица и банки надоместокот го наплатува во девизи по среден курс на индикативната курсна листа на НБРМ.
6. Екстерните налози со начин 2 ќе можат да се реализираат во тековниот ден доколку истите се достават најдоцна до 13:00 часот. Екстерните налози со начин 2 доставени по 13:00 часот ќе бидат реализирани наредниот работен ден. Налозите доставени по 13:00 часот кои би сакале да се реализираат во тековниот ден може да се реализираат само со начин 1.
7. За доставени налози после редовниот термин за прием на истите, Банката ќе наплатува двојна стапка на провизија за соодветната услуга која се бара.
8. За подигање на готовина од наменска сметка за менувачко работење по основ на откуп на ефектива во самата банка, не се наплаќа провизија, а за сите останати трансакции важат стандардните надоместоци.
9. Пресметка на провизија по поединечна трансакција се врши во моментот на извршување на трансакцијата. Во моментот на пресметка на провизијата се прави резервирање на средства од сметката на клиентите, правни и физички лица, а истите се наплатуваат на крајот на денот.
10. Во случај на промена на стапките на провизија од страна на НБРМ и КИБС во делот на платниот промет во земјата Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје го задржува правото да изврши ревидирање и прилагодување спрема истите.
11. Секој трговец кој има ПОС добива бесплатна услуга за добивање на извод од трансакциска сметка по меил. За трговци со месечен промет над 100.000 мкд се доделува делегиран човек за customer care со телефонски број.
12. Се овластува Управен одбор на Банката да врши измени и дополнувања на Одлуката за Тарифата за надоместоците за услугите кои ги врши Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, односно измените на постојните и воведување на нови надоместоци, вклучувајќи ги и измените и дополнувања од

- времен карактер, во зависност од конкретните потреби на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје.
13. Стручните служби имаат право без одлука од Управен Одбор да наплатуваат повисоки тарифи од истакнатите во Одлуката за надоместоци (тарифи) на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје.
  14. Управен одбор на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје може да ги промени тарифите на комисионите кредити за правни согласно следниве критериуми:

1. Комисиона провизија **2,00%** на долгогодишен и комплетен комитент на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, бонитетна фирма која комплетно соработува со Банката, во денарскиот и девизниот платен промет и исклучиво работи преку трансакциски сметки во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, поседува континуирано денарски и девизни депозити во Банката од правното лице, доколку навремено и уредно ги сервисира своите обврски по кредитите, поседува депозит или хартии од вредност во Банката над 50.000,00 ЕУР.

2. Комисиона провизија **3,00%**- Долгогодишен комитент на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, бонитетна фирма која која соработува со Банката, меѓутоа соработува и со други банки, во поголем дел го извршува денарскиот и девизниот платен промет преку трансакциски сметки во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, поседува континуирано денарски и девизни депозити во Банката од страна на правното лице, доколку навремено и уредно ги сервисира своите обврски по кредитите, поседува депозит или хартии од вредност во Банката над 20.000,00 ЕУР.

15. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, и се применува од 01.02.2019 година.

Одлуки АЛКО бр.3888/1-2, бр.3888/1-3, бр.3888/1-4, бр.3888/1-5, бр.3888/1-6 од 28.01.2019, Одлука АЛКО бр.4242/1-1 од 30.01.2019 год.

**ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА  
А.Д. СКОПЈЕ**

**Претседател на Управен Одбор  
Глигор Бишев**

---

**Член на Управен Одбор  
Саша Боко**

---

**Член на Управен Одбор  
Алвин Аличевик**

---

Надоместоци за физички лица		
I	Денарски трансакциски сметки на физички лица	
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	Отварање на трансакциска сметка	Без надомест
2	Месечен надомест за одржување на сметка	30 МКД - доколку во тековниот месец има промени (движење) на сметката или салдото е над 0,00 МКД Без надомест - доколку во тековниот месец нема промени (движење) на сметката и салдото е 0,00 МКД Без надомест за период од 12 месеци за новоотворени сметки за корисниците на Пакет за млади заклучно со 31.05.2018 година Без надомест до моментот на навршување на 26 години за корисниците кои ќе аплицираат за Пакет за млади почнувајќи од 01.06.2018 година
3	Месечен надомест за одржување на неактивни денарски трансакциски сметка	100 МКД
4	Затварање на трансакциска сметка по барање на клиент со вклучен месечен надомест за одржување на сметка	150 МКД
5	Печатење на изводи за затворена сметка	1.000 МКД
6	Печатење на извод	Без надомест
7	Изработка на потврди, преписи, фотокопии на документи кои не се однесуваат на платниот промет	250 МКД
8	Извршување на решенија за присилна наплата	600 МКД по решение
8.1	Извршување на решенија за присилна наплата (само за приматели на социјална помош за блокади по основ на радиодифузна такса )	Без провизија
9	Делумно извршување на решение за присилна наплата	350 МКД
10	Изработка на каматна листа по решенија за присилна наплата	130 МКД
11	Издавање на копија од Решение за присилна наплата	50,00 мкд по решение
12	Пресметка на камата по барање на клиент (каматна листа)	100 МКД
13	Пресметка на камата со повеќе уплати во периодот по барање на клиент (каматна листа)	300 МКД
14	Блокада на сметка	300 МКД
14.1.	Блокада на сметка (само за приматели на социјална помош за блокади по основ на радиодифузна такса )	100 МКД
15	Деблокада на сметка	300 МКД
15.1.	Деблокада на сметка (само за приматели на социјална помош за блокади по основ на радиодифузна такса )	100 МКД
16	Исправка по блокада/деблокада на сметка	300 МКД
17	Изработка на налози за клиенти	2 МКД по налог
18	Препис на налог	150 МКД
19	Издавање на картичка за потписник	Без надомест
20	Издавање на дупла картичка за потписник	50 МКД
21	Надомест за постапување по Решение за законски наследници (оставинско решение)	до 2 наследници - 300 МКД над 2 наследници - 500 МКД

Надоместоци за физички лица		
II	Платен промет во земјата	
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	Готовински платен промет	
1.1	Уплата на готовина во корист на сметките на физички лица отворени во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од страна на физички лица	Без надомест
1.2	Уплата на готовина во корист на сметките на правни лица отворени во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од страна на физички лица	
1.2.1	Физички лица иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	30 МКД по налог
1.2.2	Физички лица кои не се иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	40 МКД по налог
1.3	Уплата на готовина во корист на сметките на правни лица отворени во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од страна на физички лица по основ на уплати во корист на сметки на Шпаркасе Банка - кредитни обврски, провизии итн.	Без надомест
1.4	Уплата на готовина во корист на сметките на правни лица отворени во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од страна на физички лица по основ на уплати за режиски трошоци*	
1.4.1	Физички лица иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	40 МКД по налог
1.4.2	Физички лица кои не се иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	60 МКД по налог
1.5	Уплата на готовина на сметките отворени кај други банки преку системот на КИБС врз основа на износот на уплатата (налог)	
1.5.1	Физички лица иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 45 МКД Над 10.000 МКД 100 МКД
1.5.2	Физички лица кои не се иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 60 МКД Над 10.000 МКД 130 МКД
1.6	Уплата на готовина во корист на трезорска сметка преку системот на КИБС врз основа на износот на уплатата (налог)	
1.6.1	Физички лица иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 45 МКД Над 10.000 МКД 100 МКД
1.6.2	Физички лица кои не се иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 70 МКД Над 10.000 МКД 150 МКД
1.7	Уплата на готовина на сметките отворени кај други банки преку системот на МИПС врз основа на износот на уплатата (налог)	
1.7.1	Физички лица иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 200 МКД Над 10.000 МКД 250 МКД
1.7.2	Физички лица кои не се иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 260 МКД Над 10.000 МКД 320 МКД
1.8	Уплата на готовина во корист на трезорска сметка преку системот на МИПС врз основа на износот на уплатата (налог)	
1.8.1	Физички лица иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 200 МКД Над 10.000 МКД 250 МКД
1.8.2	Физички лица кои не се иматели на денарска трансакциска сметка и дебитна картичка во Банката	1-10.000 МКД 300 МКД Над 10.000 МКД 375 МКД

1.9	Исплата на готовина од трансакциска сметка	0,1 % од износот на исплата Минимум 20 МКД по налог
1.9.1	Исплата на готовина од трансакциска сметка - прилив по основ на камата или пренесени средства од орочен депозит	Без провизија
<b>2</b>	<b>Безговински платен промет</b>	
2.1	Интерен клиринг - трансфер во рамките на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје *Без надомест за следните трансакции: исплата од дебитна картичка, пренос на реализација на депозит, преорочување на депозит, уплати кон сметки на ШБМ (кредит, картица).	20 мкд по налог (до 10.000 мкд) 30 мкд по налог (над 10.000 мкд) 7 МКД налог преку електронско и мобилно банкарство
2.1.1	Интерен клиринг - безготовинска уплата во рамките на банката, кои ќе направат пренос на средства на денарска трансакциска сметка на Амбасада на Република Србија со намена за хуманитарна помош	Без надомест
2.1.2	Интерен клиринг - трансфер во рамките на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за уплати кон сметки за режиски трошоци*	20 МКД по налог 0,00 МКД за налог преку електронско и мобилно банкарство (7,00 МКД по налог единствено кон ЈП Водовод и Канализација)
2.2	Трансфер на средства на сметка на физичко лице отворена кај Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на сметка отворена кај друг носител на платен промет преку системот МИПС	200 МКД - хартиени налози 100 МКД - налог преку електронско и мобилно банкарство
2.3	Трансфер на средства на сметка на физичко лице отворена кај Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на сметка отворена кај друг носител на платен промет преку системот КИБС	35 МКД - хартиени налози 15 МКД - налог преку електронско и мобилно банкарство
<b>3</b>	<b>Трајни налози</b>	
3.1	За режиски трошоци кон сметки на правни лица со кои банката има склучено посебен договор* *	Без надомест
3.2	За плаќање на режиски трошоци кон ЈП Водовод и Канализација	0,01% минимум 20 МКД
3.3	За пренос на сметки во рамки на банката (рата за кредит, кредитна картичка и други основи) и пренос на сметки во други банки	0,01% минимум 20 МКД
3.4	За услугата за вршење плаќања по основа на полиси за животна осигурување преку траен налог кон Винер Лајф	Без надомест
* ЕВН Македонија АД Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, РОБИ ДООЕЛ Штип, Македонски Телеком АД Скопје (фиксна и мобилна телефонија)и ЈП Водовод и Канализација.		
** ЕВН Македонија АД Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, РОБИ ДООЕЛ Штип, Македонски Телеком АД Скопје (фиксна и мобилна телефонија).		

Надоместоци за физички лица		
III Платен промет со странство физички лица		
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
<b>1</b>	<b>Готовински платен промет девизно работење</b>	
1.1	Исплата во ефектива со вршење конверзија по налог на Банката (доколку Банката нема валута која се исплаќа)	Без надомест
1.2	Замена на новчаници поради истечен рок на важење или оштетени	7,00%
1.3	Гасење на девизни книшки	Без надомест
1.4	Затварање на девизна трансакциска сметка	100 МКД
1.5	Огласување на девизни книшки за неважечки или замена по вина на штедачот	100 МКД
1.6	Наплата на патнички тревелерс чекови издадени од Банката (вратени)	1,50% (минимум 600 МКД)
1.7	Наплата на чек и други хартии од вредност (инкасо)	минимум 600 МКД
1.7.1	вредност до 5.000 ЕУР	0,50%
1.7.2	вредност над 5.000 ЕУР	0,20%
1.8	Готовинска конверзија на стари ИНО валути за готовинска исплата во ЕУР	10,00%
1.9	Готовинска конверзија на стари ИНО валути во ЕУР и уплата на девизна трансакциска сметка	5,00%
<b>2</b>	<b>Безготовински платен промет девизно работење</b>	
2.1	Дознаки во земјата од девизна трансакциска сметка или сметка со друга банка во земјата	0,20 % Минимум 600,00 МКД (со вклучени трошоци)
2.2	Дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш-OUR трошоци (надоместокот е изразен во ЕУР за сите валути, со вклучени SWIFT трошоци)	
2.2.1	дознака до 2.500 ЕУР	22 ЕУР
2.2.2	дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР	30 ЕУР
2.2.3	дознаки од 5.001 до 10.000 ЕУР	40 ЕУР
2.2.4	дознаки над 10.000 ЕУР до 50.000 ЕУР	70 ЕУР
2.2.5	дознаки над 50.001 ЕУР	0,2% максимум 2.000 ЕУР
2.3	Дознаки во странство за Германија и Австрија од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш - OUR трошоци (надоместокот е изразен во ЕУР за сите валути, со вклучени SWIFT трошоци)	
2.3.1	дознака до 2.500 ЕУР	18 ЕУР
2.3.2	дознака од 2.501 до 10.000 ЕУР	30 ЕУР
2.3.3	дознаки од 10.001 до 50.000 ЕУР	40 ЕУР
2.3.4	дознаки над 50.000 ЕУР	0,2% максимум 2.000 ЕУР
2.4	Дознаки во странство за Хрватска и Словенија од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш - OUR трошоци (надоместокот е изразен во ЕУР за сите валути, со вклучени SWIFT трошоци)	
2.4.1	дознака до 2.500 ЕУР	35 ЕУР
2.4.2	дознака од 2.501 до 10.000 ЕУР	45 ЕУР
2.4.3	дознаки од 10.001 до 50.000 ЕУР	70 ЕУР
2.4.4	дознаки над 50.000 ЕУР	0,2% максимум 2.000 ЕУР
<b>3</b>	<b>Дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку трошоците се одбиваат од дознаката - SHN</b>	
3.1	дознака до 2.500 ЕУР	17 ЕУР
3.2	дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР	20 ЕУР
3.3	дознаки од 5.001 до 10.000 ЕУР	30 ЕУР
3.4	дознаки над 10.000 ЕУР до 50.000 ЕУР	50 ЕУР
3.5	дознаки над 50.001 ЕУР	0,2% максимум 2.000 ЕУР
	*Во висината на надоместокот е вклучен трошокот за коресподентната Банка во зависност од земјата	
<b>4</b>	<b>Испраќање SWIFT – на e-mail</b>	Без надомест



<b>5</b>	<b>Провизии за приливи за физички лица пристигнати од странство со трошоци SHA</b>	
5.1	Резиденти	
5.1.1	Од 0 до 100 ЕУР	100 МКД
5.1.2	Од 101 ЕУР	0,25% од износот на наплата Минимум 200 МКД Максимум 30.000 МКД
5.2	Нерезиденти	
5.2.1	За сите износи на наплата	0,25% од износот на наплата Минимум 4 ЕУР Максимум 500 ЕУР
5.2.2	Промена на статус на клиент (од резидент во нерезидент и	500 МКД

\*За вработените во Мисијата на ОБСЕ во Скопје, без провизија за сите износи на девизни приливи од ОБСЕ во корист на девизните сметки на вработените во Мисијата на ОБСЕ во Скопје отворени во Шпаркасе Банка

<b>6</b>	<b>FIT трансфер за физички лица (Листата на банки се наоѓа на крајот од оваа одлука)</b>	
6.1	Дознаки во ЕУР	600 МКД
6.2	Дознаки до 500 ЕУР	
6.2.1	Резиденти	310 МКД
6.2.2	Нерезиденти	5 ЕУР
6.3	Приливи во ЕУР	
6.3.1	Резиденти	
6.3.1.1	0-100 ЕУР	80 МКД
6.3.1.2	Од 101 ЕУР	0,2% од износот (Минимум 150 МКД- Максимум 30.000 МКД)
6.3.2	Нерезиденти	0,2% од износот (Минимум 3 ЕУР-Максимум 500 ЕУР)

<b>7</b>	<b>Intra Group плаќања</b>	
7.1.	Intra Group плаќањата се однесуваат за плаќања во рамките на Групацјата, со валута D+1 и D+2, за сите валути  (Шпаркасе Банка Македонија А.Д. Скопје не ги наплаќа OUR трошоците од клиентите)	Провизија за Intra Group плаќање (SHA трошоци)  2.500 еур – 17 ЕУР од 2.501 еур до 5.000 еур – 20 ЕУР Од 5.001 еур до 10.000 еур – 30 ЕУР Од 10.001 еур до 50.000 еур - 50 ЕУР над 50.001 еур - 0,2% max 2.000 ЕУР

Банката се обврзува да го извести имателот на сметка за наплатата наведена во налог добиен од страна на нерезидент, на определен начин користејќи телефон, факс, маил или друг комуникациски медиум и тоа:  
 о За налози пристигнати во Банката до 15:00 часот, банката ќе го извести имателот на сметка истиот ден  
 о За налозите примени по 15:00 часот, Банката ќе ги извести најдоцна наредниот ден до 12:00 часот

Провизијата за девизни дознаки од физички лица се состои од провизија за поднесување на документација и провизија за процесирање на дознака, и тоа:  
 - 50% од висината на провизијата се однесува на поднесување на документација  
 - 50% од висината на провизијата се однесува на процесирање на дознака

<b>Листа на Банки кои го нудат производот FIT 2.0:</b>		
<b>Држава</b>	<b>Назив на Банка</b>	<b>SWIFT BIC Code</b>
<b>Austria</b>	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen	GIBAATWW
	Erste Group Bank AG	GIBAATWG
	Kärntner Sparkasse	KSPKAT2K
	Salzburger Sparkasse	SBGSAT2S
	Sparkasse Hainburg	SPHBAT21
	Steiermärkische Sparkasse	STSPAT2G
	Tiroler Sparkasse	SPIHAT22
	Zweite Wiener Vereinsparkasse	GIBAAT21
	Bankhaus Krentschker Graz	KRECAT2GXXX
<b>Bosnia und Herzegovina</b>	Sparkasse Bank BiH	ABSBBAA22
<b>Czech Republic</b>	Ceská sporitelna	GIBACZPX
<b>Croatia</b>	Erste Bank Croatia	ESBCHR22
<b>Hungary</b>	Erste Bank Hungary	GIBAHUHB
<b>Macedonia</b>	Sparkasse Bank Makedonija	INSBMK22
<b>Moldova</b>	Banca Comerciala Romana Chisinau	RNCBMD2X
<b>Montenegro</b>	Erste Bank AD Podgorica	OPPOMEPG
<b>Romania</b>	BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ	RNCBROBU
<b>Serbia</b>	Erste Bank Serbia	GIBARS22
<b>Slovakia</b>	Slovenská sporitelna	GIBASKBX
<b>Slovenia</b>	Banka Sparkasse SLO	KSPKSI22XXX

Надоместоци за физички лица		
<b>IV.1 Трансакциски сметки на физички лица-позадински процесирачки провизии</b>		
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	Надомест за одговор по доставено барање од Нотар	300 МКД
2	Надомест за одговор по доставено барање од Даночни Извршители	300 МКД
3	Податоци за корисници на социјална помош по барање на Министерството за труд и социјална постапка согласно Протокол	4600 МКД
<b>IV.2 Платен промет со странство физички лица-позадински процесирачки провизии</b>		
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
4	Тарифа за девизни приливи со опција OUR	
4.1	До 2.500 ЕУР	5 ЕУР
4.2	До 10.000 ЕУР	7 ЕУР
4.3	До 25.000 ЕУР	10 ЕУР
4.4	До 50.000 ЕУР	25 ЕУР
4.5	Над 50.000 ЕУР	0,1% од износот, максимум 75 ЕУР
5	Провизии за процесирање на девизни приливи преку Ерсте ГПФ за туѓи седишта во Р.М.	
5.1	Get Partner услуга	9 ЕУР

Надоместоци за физички лица		
V	Електронско и мобилно Банкарство	
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	Пакет IndividualNet	Без надомест
2	Пакет IndividualNetPlus	Без надомест
3	Издавање на дигитален сертификат во траење од 1 год. (Верба K2)*	2.000 МКД
4	Издавање на дигитален сертификат за физичко лице на 2 години	2.500 МКД
5	Издавање на дигитален сертификат за физичко лице на 3 години	3.000 МКД
6	Реиздавање на дигитален сертификат во траење од 1 год. (Верба K2)*	500 МКД
7	Еднократен надомест за издавање на cТокен	300 МКД
8	Поништување на дигитален сертификат	500 МКД
9	Издавање на дигитален сертификат на сопствен УСБ-токен во траење од 1 год. (Верба K2)*	800 МКД
10	Издавање на дигитален сертификат на сопствен УСБ-токен во траење од 2 год. (Верба K2)*	1.200 МКД
11	Издавање на дигитален сертификат на сопствен УСБ-токен во траење од 3 год. (Верба K2)*	1.600 МКД
12	Деблокирање на дигитален сертификат	150 МКД
13	Достава на извод преку факс	20 МКД
14	Прва инсталација и обука (доколку клиентот има потреба)	Без надомест
15	Интервенција во простории на корсникот (со барање и работен налог)	350 МКД
16	Интервенција преку телефон	Без надомест
17	Еднократна провизија за аплицирање за услугата S-Banking мобилно банкарство	400 МКД
18	Месечен надоместок за користење за услугата S-Banking мобилно банкарство	60 МКД
19	Месечен надоместок за користење за услугата СМС известување	75 МКД (за апликации до 31.03.2019 промотивно 0 МКД во првите три месеци)

Надоместоци за физички лица								
VI	Картично работење	Maestro	Visa Electron	MasterCard Debit-contactless	MasterCard Standard	Visa Classic	MasterCard Gold	Visa Gold
1	Уреди на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје							
1.1	Повлекување на готовина од АТМ (банкомат)	Без надомест	Без надомест	Без надомест	2 % + 120 МКД	2 % + 120 МКД	2 % + 150 МКД	2 % + 150 МКД
1.2	Повлекување на готовина од ПОС уред на шалтер	Без надомест	Без надомест	Без надомест	2 % + 120 МКД	2 % + 120 МКД	2 % + 150 МКД	2 % + 150 МКД
* Промотивен период до 31.12.2019 за подигнување на готовина од АТМ без провизија во текот на секој последен викенд од месецот, почнувајќи од петок во 00:00 часот, и трае до недела до 24:00 часот. Исклучот е викендот во април кога промотивниот период трае заклучно со 29.04.2019 (понеделник).								
2	Уреди на други банки							
2.1	Повлекување на готовина од АТМ (банкомат)	2,00% + 150 МКД	2,00% + 150 МКД	1,00% + 100 МКД	3,00 % + 150 МКД	3,00 % + 150 МКД	3,00 % + 150 МКД	3,00 % + 150 МКД
2.2	Повлекување на готовина од туѓи уреди во сопственост на банка од С ГРУПАЦИЈА *	Без надомест	Без надомест	Без надомест	3,00 % + 150 МКД	3,00 % + 150 МКД	3,00 % + 150 МКД	3,00 % + 150 МКД
2.3	Повлекување на готовина од ПОС уред на шалтер	2% + 250 МКД	2% + 200 МКД	2% + 300 МКД	3,00 % + 250 МКД	3,00 % + 200 МКД	3,00 % + 250 МКД	3,00 % + 200 МКД
3	Останати провизији							
3.1	Годишна членарина за основна картичка за првата година				Без надомест	Без надомест	Без надомест	Без надомест
3.2	Следната година со остварен годишен промет над определен износ и редовно подмирување на долговите				0,00 МКД (промет над 100.000 МКД)	0,00 МКД (промет над 100.000 МКД)	0,00 МКД (промет над 200.000 МКД)	0,00 МКД (промет над 200.000 МКД)
3.3	Следната година со остварен годишен промет под определен износ и нередовно подмирување на долговите				1.000 МКД (промет под 100.000 МКД)	1.000 МКД (промет под 100.000 МКД)	2.500,00 МКД (промет под 200.000 МКД)	2.500 МКД (промет под 200.000 МКД)
3.4	Провизија за Одобрување на кредитен лимит				Без надомест	Без надомест	Без надомест	Без надомест
* С ГРУПАЦИЈА - Ceska Sportelna (Чешка), Slovenska Sportelna (Словачка), Erste Bank Hungary incl. Postabank (Унгарија), Erste Bank Serbia (Србија), Erste Bank AD Podgorica (Црна Гора), Sparkasse Bank dd (Босна и Херцеговина), Banca Comerciala Romana Chisinau (Романија), Erste & Steiermärkische Bank dd (Хрватска), Erste Bank and Sparkassen (Австрија).								
4	Годишна членарина за дополнителна картичка за првата година	Без надомест	Без надомест	Без надомест	Без надомест	Без надомест	Без надомест	Без надомест
5	Годишна членарина за дополнителна картичка за втората година	Без надомест	Без надомест	Без надомест	500 МКД	500 МКД	1.000 МКД	1.000 МКД
6	Реизработка на уништена картичка	300 МКД	300 МКД	300 МКД	500 МКД	500 МКД	500 МКД	500 МКД
7	Блокирање на картичка –електронски	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД
8	Деблокирање на картичка	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД	150 МКД
9	Трајно блокирање на картичка –Стоп листа	1500 МКД + трошоци за Maestro	1500 МКД + трошоци за Visa Electron	1500 МКД + трошоци за MasterCard	1500 МКД + трошоци за MasterCard Standard	1500 МКД + трошоци за Visa Classic	1500 МКД + трошоци за MasterCard Gold	1500 МКД + трошоци за Visa Gold
10	Надомест за неосновано побарување	1.000 МКД	1.000 МКД	1.000 МКД	1.500 МКД	1.500 МКД	1.500 МКД	1.500 МКД
11	Надоместоци за услугата СМС нотификации							
11.1	Месечна провизија за сите типови на СМС известувања (СМС1, СМС2, СМС3 и СМС4) за платежни картички на физичко лице	75 МКД (за апликации до 31.03.2019 промотивно 0 МКД во првите три месеци)						
11.2	Месечна провизија за СМС2 за трансакции со бизнис картички	150 МКД						
11.3	Месечна провизија за сите СМС известувања со вклучени известувања за трансакции со бизнис картички	200 МКД						
11.4	Надоместок за укинување на услугата за СМС известување	100 МКД						

12	Други провизии кои се однесуваат на сите видови платежни картички						
12.1	За секое обновување на кредитен лимит Банката ќе наплатува провизија од 1% од одобриениот лимит				1,00%		
12.2	Промена на кредитен лимит за сите типови на кредитни картици				150 МКД		
12.3	Еднократна провизија за итна изработка на сите типови на кредитни картички (Под итна изработка се подразбира картичката да биде готова во истиот работен ден доколку се поднесе барањето од клиентот до 9.30 часот или наредниот ден доколку се поднесе од 10.00 до 16.00 часот во тековниот работен ден)				1000 МКД		
	Еднократна провизија за итна изработка на сите типови на дебитни картички (Под итна изработка се подразбира картичката да биде готова во истиот работен ден доколку се поднесе барањето од клиентот до 9.30 часот или наредниот ден доколку се поднесе од 10.00 до 16.00 часот во тековниот работен ден)				600 МКД		
12.4	Еднократна провизија за издавање потврда (расположливо салдо, долг или направени трансакции) на барање на имателот на картичката за работа поврзана со платежна картичка				200 МКД		
12.5	Еднократна провизија за затварање на платежна картичка од брендот MasterCard i VISA на барање на имател на картичка со издавање на потврда за затворена картичка.				400 МКД		
12.6	Еднократна провизија за подигнување на платежни картички од брендот на MasterCard и VISA од страна на клиентот во друга експозитора, различна од експозитурата во која е поднесено барањето за картичката. Преместувањето се врши на клиентот				100 МКД		
12.7	Еднократна провизија за подигнување на платежна картичка од брендот на MasterCard debit contactless од страна на клиентот во друга експозитора, различна од експозитурата во која е поднесено барањето за картичката. Преместувањето се врши на клиентот				150 МКД		
12.8	Еднократна провизија за подигнување на извод од кредитна платежна картичка од брендот на MasterCard и VISA на шалтерите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, на барање на клиентот. Провизијата се наплаќа при секое подигнување на извод на шалтер				10 МКД		
12.9	Еднократна провизија за промена на дневен лимит на платежна картичка од брендот на MasterCard и VISA кои ги издава Банката за вршење на трансакции на ПОС уред и/или подигање на готовина од АТМ (банкомат) на барање на клиентот (За секоја извршена промена)(вклучително и за безконтактни картички)				300 МКД		
12.10	Провизија за редовно предавање на задржана картичка издадена од ШБМ на банкоматите на ШБМ во рок од 4 дена од доставување на барањето(вклучително и за безконтактни картички).				150 МКД		
12.11	Провизија за реиздавање на ПИН на барање на имателите на платежни картички(вклучително и за безконтактни картички)				150 МКД		
12.12	Издавање на ПИН по итна постапка (вклучително и за безконтактни картички)				300 МКД		
12.13	Провизија на трансакции на ПОС терминали поставени во јавни институции-се наплатува од физичкото лице-корисник на услугата (провизијата ќе се дефинира одделно за секоја заинтересирана институција)			Минимален фиксен износ на провизија Минимален процент на провизија	30 МКД 1,60% од трансакцијата		

V.1.	Вонредни Надоместоци за лица од поплавените подрачја поплавени на 06.08.2016	
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	Блокада на платежна картичка	Без надомест
2	Деблокада на платежна картичка	
3	Реизработка на платежна картичка	
4	Реиздавање на ПИН за платежна картичка	
5	Решение за присилна наплата	
6	Блокада на сметка	
7	Деблокада на сметка	
8	Готовинска исплата	

Надоместоци за физички лица					
VIII Сефовско работење					
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок			
1	Цени за изнајмување на сефови за Физички лица приматели на плата/пензија во ШБМ - резиденти, изразени во Денари	Големина на сефови изразена во см			
			1 Месец	1 Година	
		1.1	7 x 24 x 38	300	3.000
		1.2	12 x 12 x 38	350	3.500
		1.3	12 x 24 x 38	450	4.500
		1.4	24 x 24 x 38	550	5.500
		1.5	8 x 33 x 50	400	4.000
		1.6	12 x 33 x 50	500	5.000
		1.7	17 x 33 x 50	550	5.500
		2	Цени за изнајмување на сефови за Физички лица неприматели на плата/пензија во ШБМ - резиденти, изразени во Денари	Големина на сефови изразена во см	
	1 Месец			1 Година	
1.1	7 x 24 x 38			400	4.000
1.2	12 x 12 x 38			450	4.500
1.3	12 x 24 x 38			550	5.500
1.4	24 x 24 x 38			650	6.500
1.5	8 x 33 x 50			500	5.000
1.6	12 x 33 x 50			600	6.000
1.7	17 x 33 x 50			650	6.500
<p>Напомена: Корисници на сеф во ШБМ АД Скопје не може да бидат нерезиденти физички лица и странски физички лица кои имаат третман на резиденти, односно привремено престојуваат во РМ со важечка виза за престој или работна виза во траење од најмалку 6 (шест) месеци.</p> <p>Напомена: Во цената за изнајмување на граѓанските сефови е пресметан ДДВ во висина од 18 %. Доколку постоечки корисник на сеф - физичко лице нерезидент, треба да уплати надоместок за користење на сеф за период кој е истечен согласно Договорот за сеф, плаќањето физичките лица нерезиденти го вршат по цена за користење на сеф од резиденти физички лица неприматели на плата/пензија во Банката, изразена во евра по куповен курс на курсна листа за менувачко работење на Шпаркасе Банка Македонија. Нерезидентот ќе плати само за периодот за користење на сеф кој е надминат, при што нема можност за продолжување на Договор за користење на сеф.</p> <p>Доколку странско физичко лице кое има третман на резидент, односно привремено престојува во РМ со важечка виза за престој или работна виза во траење од најмалку 6 (шест) месеци треба да уплати надоместок за користење на сеф за период кој е истечен согласно Договорот за сеф, плаќањето го вршат по цена за користење на сеф од резиденти физички лица приматели/неприматели на плата/пензија во банката. Странското физичко лице кое има третман на резидент, ќе плати само за периодот за користење на сеф кој е надминат, при што нема можност за продолжување на Договор за користење на сеф. За физичките лица кои последните 45 дена од датумот на аплицирање за изнајмување на сеф примиле плата/пензија на трансакциска сметка во Шпаркасе Банка ќе важи надоместокот за "Резиденти физички лица (приматели на плата/пензија во ШБМ)". За сите останати апликанти, ќе важи надоместокот за "Резиденти физички лица (неприматели на плата/пензија во ШБМ)"</p>					
3	Надомест за присилно отварање на сеф на резиденти физички лица				
	3.1	сеф за физички лица-резиденти	8000 МКД		
<p>Напомена: Постоечки корисник на сеф – физичко лице нерезидент на кој треба да му се наплати надомест за присилно отварање на сеф, плаќањето го врши по надомест дефиниран за присилно отварање на сеф изразен во евра по куповен курс на курсна листа за менувачко работење на Шпаркасе Банка Македонија.</p> <p>За странски физички лица кои имаат третман на резиденти во случај на изгубен или оштетен клуч од сеф ќе се</p>					

НЕАКТИВНИ ПРОДУКТИ						
VII	Сефовско работење-ПРВО АПЛИЦИРАЊЕ (важечки до 28.02.2018)					
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок				
1	Цени за изнајмување на сефови за физички лица - резиденти, изразени во Денари					
	Големина на сефови изразена во см	Месечно	Квартално	Полугодишно	Годишно	
1.1	7 x 24 x 38	100	275	525	1.000	
1.2	12 x 12 x 38	100	275	525	1.000	
1.3	12 x 24 x 38	150	410	785	1.450	
1.4	24 x 24 x 38	200	550	1.050	2.000	
1.5	8 x 33 x 50	125	350	650	1.250	
1.6	12 x 33 x 50	175	500	950	1.750	
1.7	17 x 33 x 50	200	550	1.050	2.000	
2	Цени за изнајмување на сефови за физички лица - нерезиденти, изразени во Евра					
	Големина на сефови изразена во см	Месечно	Квартално	Полугодишно	Годишно	
2.1	7 x 24 x 38	6	11	17	30	
2.2	12 x 12 x 38	6	11	17	30	
2.3	12 x 24 x 38	6	12	18	33	
2.4	24 x 24 x 38	8	15	20	36	
2.5	8 x 33 x 50	7	12	20	33	
2.6	12 x 33 x 50	8	13	23	40	
2.7	17 x 33 x 50	10	20	30	46	
<p>Напомена: Овие тарифи се однесуваат за клиенти кои прв пат изнајмуваат сеф. Во цената за изнајмување на граѓанските сефови е пресметан ДДВ во висина од 18 %. Износот на закупнина кој е тарифиран во валутата EUR, нерезидентите го уплатуваат во денари, пресметан по куповниот курс на курсната листа за менувачко работење на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје</p>						

НЕАКТИВНИ ПРОДУКТИ						
VII	Сефовско работење-СЕКОЈ НАРЕДЕН ПЕРИОД (важечки до 28.02.2018)					
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок				
1	Цени за изнајмување на сефови за физички лица - резиденти, изразени во Денари					
	Големина на сефови изразена во см	Месечно	Квартално	Полугодишно	Годишно	
1.1	7 x 24 x 38	200	550	1.050	2.000	
1.2	12 x 12 x 38	200	550	1.050	2.000	
1.3	12 x 24 x 38	300	820	1.570	2.900	
1.4	24 x 24 x 38	400	1.100	2.100	4.000	
1.5	8 x 33 x 50	250	700	1.300	2.500	
1.6	12 x 33 x 50	350	1.000	1.900	3.500	
1.7	17 x 33 x 50	400	1.100	2.100	4.000	
2	Цени за изнајмување на сефови за физички лица - нерезиденти, изразени во Евра					
	Големина на сефови изразена во см	Месечно	Квартално	Полугодишно	Годишно	
2.1	7 x 24 x 38	11	21	34	59	
2.2	12 x 12 x 38	11	21	34	59	
2.3	12 x 24 x 38	12	23	36	65	
2.4	24 x 24 x 38	15	29	39	72	
2.5	8 x 33 x 50	13	23	39	65	
2.6	12 x 33 x 50	16	26	46	78	
2.7	17 x 33 x 50	20	39	59	91	
<p>Напомена: Овие тарифи се однесуваат за редовни клиенти кои веќе имаат изнајмено сеф од Банката. Во цената за изнајмување на граѓанските сефови е пресметан ДДВ во висина од 18 %. Износот на закупнина кој е тарифиран во валутата ЕУР, нерезидентите го уплатуваат во денари, пресметан по куповниот курс на курсната листа за менувачко работење на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје</p>						
3	Провизија за изгубен или оштетен клуч од сеф					
3.1	сеф за физички лица-резиденти	6000 МКД				
3.2	сеф за физички лица-нерезиденти	100 ЕУР				
<p>Напомена: Во цената на изнајмување на граѓански сефови е пресметан ДДВ во висина од 18%. износот на закупнина кој е тарифиран во валутата ЕУР, нерезидентите го уплатуваат во денари, пресметан по куповниот курс на курсната листа за менувачко работење на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје</p>						



Надоместоци за физички лица		
VIII Кредити за физички лица		
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	Обработка и реализација за ненаменски кредит	2,00%
2	Обработка и реализација за наменски кредит	1,00%
3	Обработка и реализација на кредитни барања обезбедени со депозит / (дел) од депозит за физички лица	
3.1	Обработка и реализација на кредитни барања обезбедени со каматен депозит за физички лица (со редовна каматна стапка - по одлука)	0,50%
3.2	Обработка и реализација на кредитни барања обезбедени со безкаматен депозит за физички лица	0,00%
3.3	Административен трошок за аплицирање за кредит обезбеден со каматен депозит	500,00 МКД еднократно
3.4	Административен трошок за аплицирање за кредит обезбеден со безкаматен депозит	1000,00 МКД еднократно
4	Обработка на барање за Автомобилски кредити на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје	1,00%
5	Провизија за Анекс на Договор за кредит	2000 МКД (фиксно)
6	Административен трошок за аплицирање за кредитна картичка	100 МКД
7	Административен трошок за аплицирање за дозволено пречекорување	100 МКД
8	Провизија за одобрување, обновување, и зголемување на дозволено пречекорување:	
8.1	за износи до 100.000 МКД	0 МКД
8.2	за износи над 100.000 МКД	
9	Провизија за издавање на потврда за затворен кредит/дозволено пречекорување по трансакциска сметка	200 МКД
10	Провизија за издавање на потврда за реализирана уплата за затварање дозволено пречекорување по трансакциска сметка	100 МКД
11	Провизија за издавање на потврда за состојба на долг по пласмани за физички лица	200 МКД
12	Провизија за известувања за начин на измирување на обврски и потекло на долг по пласмани на физички лица	300 МКД
13	Провизија за издавање на нов амортизационен план при отплата на дел од главница за станбени и хипотекарни кредити	150 МКД
14	Провизија за повторно издавање на согласности од банката во својство на заложен доверител и повторно издавање на изјава за бришење на залог (не по вина на Банката)	300 МКД
15	Провизија за издавање на изјава за согласности за делумно ослободување на хипотека/залог, целосно предвремено ослободување на хипотека/залог, хипотека/залог од нареден ред	1000 МКД
16	Провизија за издавање на изјава за останати типови на согласности за кредити за физички лица (легализација, закуп, купопродажба и сл.)	500 МКД
17	Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите три години	
17.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25%)
17.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
17.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
17.4	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
17.5	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
18	Станбен кредит со гарантирана каматна стапка првите десет години	
18.1	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
19	Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години наменет за физички лица кои сакаат да купат стан од ДРУШТВОТО НАСТЕЛ ДООЕЛ Скопје, НИКО 2002 ДООЕЛ ШТИП ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци, АДОРА Инженеринг ДООЕЛ Скопје, Импексел Инженеринг ДОО Скопје, Импексел 2 ДООЕЛ Гостивар, Еуроинг ДОО Гевгелија, ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопје, С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје, како и за Фершпед АД Скопје, НОВА Скопје и поврзаното лице ЕКСИМА ДООЕЛ Скопје .	
19.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25%)
19.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
19.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
19.4	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
19.5	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД

<b>20</b>	<b>Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години за вработени во буџетски институции, јавни претпријатија, АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ, друштва основани од АД ЕЛЕМ, вработени во ИТ компании членки на МАСИТ, вработените во ЕВН Македонија АД Скопје, ТЕЦ Неготино</b>	
20.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019
20.2	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
20.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
20.4.	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>21</b>	<b>Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години наменет за вработени во Алкалоид АД Скопје и Алкалоид КОНС ДООЕЛ Скопје</b>	
21.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25% односно 0,50% доколку станува збор за рефинансирање на кредитот во друга банка)
21.2	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
21.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
21.4	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>22</b>	<b>Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години наменет за вработени во РЕК Битола, ФОД ДООЕЛ - Новоци</b>	
22.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25% односно 0,50% доколку станува збор за рефинансирање на кредитот во друга банка)
22.2	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
22.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
22.4	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>23</b>	<b>Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ПЕТ години наменет за физички лица кои сакаат да купат стан од друштвото С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје</b>	
23.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25% односно 0,50% доколку станува збор за рефинансирање на кредитот во друга банка)
23.2	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
23.3	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
23.4	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>24</b>	<b>Станбен кредит со гарантирана каматна стапка првите десет години во соработка со друштвото Настел ДООЕЛ Скопје</b>	
24.1	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
<b>25</b>	<b>Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите осум години</b>	
25.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25%)
25.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
25.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
25.4	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
25.5	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>26</b>	<b>Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години</b>	
26.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25%)
26.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
26.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства

26.4	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
26.5.	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>27</b>	<b>Провизија за одобрување на станбен кредит на лица вработени во финансиски институции и лица со годишен приход над 30.000 ЕУР вработени во компании со минимум рејтинг SA</b>	
27.1	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,25%)
27.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
27.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
27.4	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
27.5.	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
<b>28</b>	<b>Еднократен надомест за обработка на барање за субвенциониран станбен кредит</b>	1% од износот на кредитот
28.1	Административен трошок за аплицирање за субвенциониран кредит	500,00 МКД
<b>29</b>	<b>Потрошувачки кредити со фиксна каматна стапка во првите ДВЕ години вклучително и производот кој е во комбинација со животно осигурување</b>	
29.1	Провизија за одобрување на кредит	0% промотивно до 30.06.2019 (по истекот на промотивниот период провизијата е 1,5%, односно 0,50% доколку станува збор за рефинансирање на кредитот во друга банка)
29.2	Административен трошок за аплицирање за кредит	1000,00 МКД
<b>30</b>	<b>Потрошувачки кредити со фиксна каматна стапка во првите ДВЕ години во комбинација со мешовито животно осигурување</b>	
30.1	Провизија за одобрување на кредит	0% промотивно до 30.06.2019 (по истекот на промотивниот период провизијата е 1,5%, мин 500,00 МКД, односно 0,50% доколку станува збор за рефинансирање на кредитот во друга банка)
30.2	Административен трошок за аплицирање за кредит	1000,00 МКД
30.3	Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот	0,0%
<b>31</b>	<b>Провизија за одобрување на потрошувачки кредит за школување</b>	0,25% од износот на одобриениот кредит
31.1	Административен трошок за аплицирање за кредит	500,00 МКД
<b>32</b>	<b>Провизија за одобрување на Станбен кредит за купување на недвижен имот (стан/куќа) кој е под хипотека во Шпаркасе Банка и превземен или заложен за проблематични побарувања</b>	1,50% од износот на одобриениот кредит
32.1	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,0% за рефинансирање од друга банка 0% за отплата од сопствени средства, од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа
<b>33</b>	<b>Провизија за одобрување Кредит за набавка на деловен простор кој е под хипотека во Шпаркасе Банка и превземен или заложен за проблематични побарувања</b>	0,5% од износот на одобриениот кредит
33.1	Провизијата за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот	0% кога отплатата е од сопствени средства и 3% кога отплатата се врши со рефинансирање од друга банка
<b>34</b>	<b>Провизија за одобрување на кредит за набавка на деловен простор</b>	1,50%
<b>35</b>	<b>Испраќање опомени за покривање долговно салдо на сметка на Банката</b>	
35.1	прва опомена	200 МКД
35.2	втора опомена	400 МКД
35.3	трета опомена	600 МКД
<b>36</b>	<b>Провизија за одобрување на земјоделски кредит од сопствени средства на Банката</b>	2,00%
<b>37</b>	<b>Провизија за девизни кредити за бизнис кредити за физички лица од кредитната линија од Македонска Банка за Поддршка на Развојот (МБПР) и кредити од Спогодбата за заем од Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (ИФАД) за учество во Проектот за рурален развој на Јужните и Источните региони на Република Македонија за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители</b>	2,5 % за новоодобрени кредити
<b>38</b>	<b>Провизија за предвремено (делумно или целосно) враќање на кредитот, доколку нема регулаторни ограничувања за пресметка и наплата на провизија и тоа за краткорочни и долгорочни кредити</b>	
38.1	до 20% од кредитот	2,00%
38.2	над 20% од кредитот	5,00%
38.3	рефинансирање од друга Банка	5,00%
<b>39</b>	<b>Провизија за предвремено (делумно или целосно) враќање на станбени кредити за кои провизијата не е дефинирана во рамките на постоечкиот производ</b>	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства

40	Кредити каде што побарувањето се затвара по постапка за присилна наплата (како резултат на поведена судска постапка, постапка пред извршител или нотар, односно постапка на вон судска наплата на долгот со непосредна спогодба со вработени во Дирекцијата)	Без провизија
41	<b>Кредит за набавка на деловен простор</b>	
41.1	од сопствени средства	0,00%
41.2	рефинансирање од друга Банка	3,00%
42	<b>Провизија за одобрување на потрошувачки кредити за пензионери</b>	
42.1	за кредит до 100.000 МКД	1.000 МКД (фиксно)
42.2	за кредит од МКД до 200.000 МКД	2.000 МКД (фиксно)
42.3	за кредит од 200.001 МКД до 300.000 МКД	3.000 МКД (фиксно)
42.4	Административен трошок за аплицирање за кредит	500,00 МКД
43	<b>Провизија за одобрување на потрошувачки кредити за пензионери со фиксна каматна стапка во првите ДВЕ години и вклучена полиса за животна осигурување</b>	
43.1	Провизија за одобрување на кредит	0,0%
43.2	Административен трошок за аплицирање за кредит	1000,00 МКД
44	<b>Административен трошок за кредит за физички лица кои не се спомнати во останатите точки од оваа Одлука за ненаменски потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка за првата година</b>	500,00 МКД еднократно
45	<b>Провизија за користење на податоци од Македонско Кредитно Биро (МКБ)</b>	300 МКД еднократно
46	<b>Станбен кредит за купување стан/деловен простор од Друштвото Простор ДОО Куманово</b>	
46.1.	Провизија за одобрување	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25%)
46.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
46.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
46.4	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД
47	<b>Станбени кредити од ЕБОР кредитна линија</b>	
47.1.	Провизија за одобрување на кредит	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 1,25%)
47.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0% промотивно до 30.06.2019 (По истекот на промотивниот период провизијата е 0,5%)
47.3	Надоместок за предвремена отплата на кредит	3,5% (5% за кредити за кои е аплицирано пред 01.07.2018 или согласно договорот за кредит) од главницата што предвремено делумно или целосно се отплаќа преку одобрен кредит од друга банка 0% за отплата од сопствени средства
47.4	Трошоци за проценка на имот	Во период до 30.06.2019 година трошокот за проценка на имотот (предмет на хипотека) е на товар на Банката во ПРВАТА година
47.5	Административен трошок за аплицирање за кредит	1100,00 МКД еднократно
48	<b>Хипотекарни кредити</b>	
48.1.	Провизија за одобрување на кредит	1,25% од одобриениот износ или 0,5% кога со отплатата се врши рефинансирање на изложености на клиентот во друга банка
48.2	Провизија за одобрување при рефинансирање на кредит во друга банка	0,5% кога со отплатата се врши рефинансирање на изложености на клиентот во друга банка
48.3	Надомест за предремено затворање на кредитот	5% од остатокот на долгот со средства од друга банка или 0% за затворање од сопствени средства
48.4	Административен трошок за аплицирање за кредит	700,00 МКД еднократно
50	<b>Хипотекарен кредит за енергетска ефикасност</b>	
50.1.	Провизија за одобрување на кредит	2,00% од одобриениот износ, мин 500 МКД
50.2	Надомест за предремено затворање на кредитот	5% од остатокот на долгот со средства од друга банка или 0% за затворање од сопствени средства
50.3	Административен трошок за аплицирање за кредит	700,00 МКД еднократно
51	<b>Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност</b>	
51.1.	Провизија за одобрување на кредит	2,00% од одобриениот износ, мин 500 МКД
51.2	Надомест за предремено затворање на кредитот	Без надомест за предвремена отплата на потрошувачкиот кредит
51.3	Административен трошок за аплицирање за кредит	500,00 МКД еднократно

52	Провизија за одобрување на Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка во првите две години наменет за вработени во буџетски институции, јавни претпријатија, АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ, друштва основани од АД ЕЛЕМ, вработени во ИТ компании членки на МАСИТ, вработените во ЕВН Македонија АД Скопје, ТЕЦ Неготино, РЕК Битола, ФОД ДООЕЛ-Новаци	0% промотивно до 30.06.2019
52.1.	Административен трошок за аплицирање за кредит	1000,00 МКД еднократно
53	Провизија за одобрување на Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка во првите две години наменет за вработени во Алкалоид АД Скопје и Алкалоид КОНС ДООЕЛ Скопје	0% промотивно до 31.03.2019
53.1.	Административен трошок за аплицирање за кредит	1000,00 МКД еднократно
54	<b>Брз готовински потрошувачки кредит</b>	
54.1.	провизија за одобрување на кредит	1.000,00 МКД еднократно
54.2.	Административен трошок за аплицирање за кредит	500,00 МКД еднократно
55	<b>Автомобилски кредити</b>	
55.1	Административен трошок за аплицирање за кредит	500,00 МКД еднократно
56	<b>Земјоделски кредити</b>	
56.1	Административен трошок за аплицирање за кредит	500,00 МКД еднократно
Минимум провизија за сите кредити- 500 МКД Максимум провизија за сите кредити -180.000 МКД		

Надоместоци за физички лица			
IX Денарски гаранции, безцарински и останати гаранции			
Реден број	Вид на гаранција	Висина на надоместок	
A	Висина на провизии според вид на гаранција кои се пресметуваат за секој месец на важност на гаранцијата, или дел од него.	Надомест со други инструменти	Надомест со безкаматен депозит
1	Тендерски гаранции	0,30% месечно	0,15% месечно
2	Платежни	0,40% месечно	0,15% месечно
3	Чинидбени	0,35% месечно	0,15% месечно
За Царински гаранции обезбедени со каматен депозит, провизијата ќе изнесува 1.500 МКД на годишно ниво			
B	Максимални провизии за сите видови денарски гаранции	Максимум провизија при обезбедување со залог и останати инструменти	Максимум провизија при обезбедување со безкаматен депозит
1	Гаранција до 5.000.000 МКД	150.000 МКД	75.000 МКД
2	Гаранција до 10.000.000 МКД	300.000 МКД	150.000 МКД
3	Гаранција до 15.000.000 МКД	450.000 МКД	225.000 МКД
4	Гаранција до 20.000.000 МКД	600.000 МКД	300.000 МКД
5	Гаранција над 20.000.000 МКД	750.000 МКД	375.000 МКД
<p>За <b>Итни финансиски услуги</b> се пресметува двоен износ на провизија. Под <b>Итни финансиски услуги</b> се подразбира барање за финансиска услуга кое е примено во Банката на определен датум и истото е обработено од страна на Банката на истиот датум и предадено на барателот на финансиската услуга на истиот датум.</p> <p>Минимална провизија за сите видови на гаранции изнесува 1.500 МКД</p> <p>Износот на провизија ќе се пресметува за секој месец или дел од месецот на важност на предметната гаранција и ќе се наплатува однапред при издавање на гаранција.</p> <p>За гаранции со рок на важност над 3 месеци провизијата ќе се пресметува и наплатува тромесечно однапред.</p> <p>За секоја измена на условите во Договорот за гаранција за која ќе се направи анекс на Договорот, Банката ќе пресмета и наплати еднократна провизија на следниов начин:</p> <p>За покриени гаранции, провизија од 0,10 % од износот, минимум 1.500 МКД</p> <p>За непокриени гаранции, провизија од 0,25 % од износот, минимум 3.000 МКД</p>			

Надоместоци за физички лица		
X	Провизии за тргување со хартии од вредност	
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	<b>Државни записи</b>	<b>за сите рочности</b>
1.1	Од 10.000 МКД до 50.000 МКД	300 ден.
1.2	Од 60.000 МКД до 90.000 МКД	700 ден.
1.3	Од 100.000 МКД до 490.000 МКД	1.300 ден.
1.4	Од 500.000 МКД до 990.000 МКД	2.000 ден.
1.5	Од 1.000.000 МКД до 4.990.000 МКД	0,16%
	Минимум	2.000 ден.
1.6	Од 5.000.000 МКД до 9.000.000 МКД	0,14%
	Минимум	8.000 ден.
1.7	Над 10.000.000 МКД	0,12%
	Минимум	14.000 ден.
2	<b>Државни обврзници</b>	
2.1	Од 10.000 МКД до 50.000 МКД	500 ден.
2.2	Од 60.000 МКД до 90.000 МКД	1.000 ден.
2.3	Од 100.000 МКД до 490.000 МКД	1.300 ден.
2.4	Од 500.000 МКД до 990.000 МКД	2.000 ден.
2.5	Од 1.000.000 МКД до 4.990.000 МКД	0,17%
	Минимум	2.500 ден.
2.6	Од 5.000.000 МКД до 9.000.000 МКД	0,15%
	Минимум	7.500 ден.
2.7	Над 10.000.000 МКД	0,13%
	Минимум	15.000 ден.

Надоместоци за физички лица		
XI	Провизии за тргување со хартии од вредност	
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок
1	<b>Купопродажба на државни хартии од вредност на Македонска Берза за хартии од вредност</b>	
1.1	До 10.000.000 МКД	0,30% минимум 500 МКД
1.2	Од 10.000.001 МКД до 100.000.000 МКД	0,20%
1.3	Над 100.000.001 МКД	0,15%

Надоместоци за физички лица			
XI Пакети банкарски производи			
Реден број	Вид на услуга	Висина на надоместок	
1	Бизнис пакети за микро клиенти кои се обврзуваат дека платниот промет ќе го префрлат преку Шпаркасе Банка	Бизнис пакет 1	Бизнис пакет 2
1.1	Провизија при исплата на кредит	0,5 процентни поени помала од редовната	0,5 процентни поени помала од редовната
1.2	Провизија при рефинансирање на кредитни изложености поголеми од 1.500.000 МКД / 25.000 ЕУР	Без провизија	Без провизија
1.3	Кредитна картичка Visa Business	Бесплатна членарина за три Visa Business картички за првата година	Бесплатна членарина за три Visa Business картички за првата година
1.4	Електронско Банкарство	3 месеци без надоместок	6 месеци без надоместок
1.5	Жиро сметка	3 месеци без надоместок	6 месеци без надоместок
1.6	ПОС терминал	0,1% помала провизија	0,2% помала провизија
1.7	Преференцијални услови за примателите на плата	Бизнис пакет 1	Бизнис пакет 2
1.7.1	Провизија при исплата за одобрување на кредит	50% пониска провизија при исплата на кредит	50% пониска провизија при исплата на кредит
1.7.2	Провизија при исплата за одобрување на дозволено пречекорување по трансакциска сметка	Без провизија	Без провизија
1.7.3	Електронско Банкарство	6 месеци без надоместок	6 месеци без надоместок
1.7.4	Дебитна картичка Visa	Бесплатна дебитна Visa Electron за првата година	Бесплатна дебитна Visa Electron за првата година
1.8	Преференцијални услови за примателите на пензија	Висина на надоместок	
1.8.1	Пензија на први	БЕСПЛАТНО за пензионери кои примаат пензија на сметката во Шпаркасе Банка	
2	Повластени надоместоци за корисници на потрошувачки кредит и станбен кредит за вработени во Македонски Телеком АД Скопје	Висина на надоместоци (промотивно до 30.06.2018)	
2.1	Еднократна провизија за аплицирање за услугата S-Banking мобилно банкарство	Без провизија	
2.2	Провизија за одобрување на хипотекарен кредит со фиксна камата во првите ТРИ години	Без провизија	
2.3	Провизија за одобрување на станбените кредити со фиксна камата во првите ТРИ односно ПЕТ години наменети за вработени во Македонски Телеком АД Скопје	Без провизија	
2.4	Провизија за проценка на имотот (предмет на хипотека) за станбените кредити со фиксна камата во првите ТРИ односно ПЕТ години наменети за вработени во Македонски Телеком АД Скопје	Без провизија	
3	Повластени надоместоци за корисници на потрошувачки кредит и станбен кредит за вработени во буџетски институции, јавни претпријатија, АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ, друштва основани од ЕЛЕМ и вработени во ИТ компании членки на МАСИТ	Висина на надоместоци	
3.1	Провизија за одобрување на потрошувачки кредит со фиксна камата во првите ДВЕ години	Без провизија (важност до 31.03.2018)	
3.2	Провизија за одобрување на станбен кредит со фиксна камата во првите ТРИ години	Без провизија (важност за првата година од одобрување на кредитот)	
3.3	Провизија за проценка на имотот (предмет на хипотека) за станбен кредит со фиксна камата во првите ТРИ години	Без провизија (важност за првата година од одобрување на кредитот)	



4	Повластени надоместоци за корисници на потрошувачки кредит и станбен кредит за вработени во Европа АД Скопје и ВИТАЛИА Никола ДООЕЛ Скопје, Енерго Систем ДОО Скопје и поврзаното лице Хоум Роботс ДООЕЛ Скопје	Висина на надоместоци			
4.1	Провизија за одобрување на потрошувачки кредит со фиксна камата во првите ДВЕ години	Без провизија (важност до 30.09.2018)			
4.2	Провизија за одобрување на станбен кредит со фиксна камата во првите ТРИ години	Без провизија (важност за првата година од одобрување на кредитот)			
4.3	Провизија за проценка на имотот (предмет на хипотека) за станбен кредит со фиксна камата во првите ТРИ години	Без провизија (важност за првата година од одобрување на кредитот)			
5.	Пакет за млади (се однесува за клиенти на возраст од 18 до 26 години)	Висина на надоместоци			
5.1	Провизија за користење на Пакетот за млади	МКД 100 месечно			
5.2	Одржување на денарска трансакциска сметка	Без провизија			
5.3	Стекнување со дебитна картичка Maestro/Visa Electron/ MasterCard Debit	Без провизија			
5.4	S-Banking мобилно банкарство				
5.4.1	Провизија за аплицирање	Без провизија			
5.4.2	Провизија за користење	Без провизија			
5.5	Провизија за користење на СМС известување	Без провизија			
5.6	Трајни налози	2 бесплатни трајни налози со важност од една година			
6.	Пакети на услуги за физички лица	Вид на пакет			
Вид на услуга		S	M	L	Премиум
6.1	Одржување на денарска трансакциска сметка	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	Дебитна картичка	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3	СМС Известувања	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4	S-banking мобилно банкарство	-	0,0	0,0	0,0
6.5	S-banking мобилно банкарство (еднократен трошок за аплицирање 400 мкд)	-	0,0	0,0	0,0
6.6	Траен налог	-	-	0,0	0,0
Дополнителни поволности		S	M	L	Премиум
6.7	Попуст за административен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит	-	20,00%	50,00%	50,00%
6.8	Попуст за административен трошок за аплицирање за станбен кредит	-	20,00%	50,00%	50,00%
6.9	Попуст за административен трошок за аплицирање за хипотекарен кредит	-	20,00%	50,00%	50,00%
6.10	Попуст на провизија за брокерски услуги	-	-	-	до 50%
Цена на пакет		80,00 МКД	130,00 МКД	150,00 МКД	200,00 МКД
Дефинициониот месечен надоместок за користење на пакетите на услуги за физички лица ќе биде со важност до 31.12.2021 година за клиентите кои ќе аплицираат заклучно со 31.12.2018 година, потоа ќе важат редовните надоместоци за користење на услугите согласно важечка Одлука за надоместоци (тарифи) на Банката.					

<b>Надоместоци за физички лица</b>		
<b>XII</b>	<b>Провизии за депозитно работење</b>	
<b>Реден број</b>	<b>Вид на депозит</b>	<b>Висина на надоместок</b>
<b>1</b>	<b>Детско штедење Медо Штедо**</b>	
1.1	Провизија за предвременно делумно или целосно разорочување на депозит "Медо Штедо" за договори склучени заклучно со 30.06.2017	1.500 МКД
<b>2</b>	<b>Месечен надомест за одржување на неактивни денарски депозити по видување</b>	100 МКД

<b>Надоместоци за физички лица</b>		
<b>XIV</b>	<b>Провизија за оценка и одржување на колатерал</b>	
<b>Реден број</b>	<b>Вид на услуга</b>	<b>Висина на надоместок</b>
<b>1</b>	<b>Оценка на колатерал</b>	
	<b>процентуална изразеност</b>	<b>Висина на надоместок</b>
1.1	60% (<75 m <sup>2</sup> )	2.000 МКД
1.2	30% (>75-150 m <sup>2</sup> )	2.500 МКД
1.3	10% (>150 m <sup>2</sup> )	по договор со ЦМУ min. 3.000 МКД
<b>2</b>	<b>Одржување на колатерал</b>	
2.1	70% (<75 m <sup>2</sup> )	600 МКД
2.2	30% (>75 m <sup>2</sup> )	600 МКД
<b>Цената за оценка и одржување на колатерал за подвижен имот (опрема, машини, возила, транспортни средства итн) ќе се формира по договор.</b>		